

**АНАЛИЗА НА ЦЕНИТЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА  
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2009 ГОД.  
забелешка**

Во месец септември цените за некои основни прехранбени производи беа следени на двапати во четири супермаркети во Скопје. Напоменуваме дека за некои производи цената зависи од грамажата, масленоста и слично. Она што можеме како карактеристична забелешка да го истакнеме е движење на цената кај лебот. Имено бел леб со грамажа од 500г има цена од 18,00 денари додека бел леб со грамажа од 470 г од ист производител ја има истата цена од 18,00 денари. Ова укажува дека постои потреба за стандардизирање на грамажата на лебот и нејзино јасно декларирање за што треба да се поведе една поширока иницијатива. Во таа насока им препорачуваме на граѓаните да не се држат до старата практика, „еден леб е килограм леб“, бидејќи таа одамна не важи. Купувате еден леб кој може да биде леб од 470 г, 430 г, 480г или 500 г. Тоа би значело дека ако за 480 г леб плаќате 18,00 денари за 1 кг ќе платите 37,5 денари. Доколку за 500 г плаќате 18 денари за 1 кг леб ќе платите 38 денари. Како што може да се забележи доколку грамажата се намалува вие го плаќате лебот поскапо. Подолу во табелата можете да го видите движењето на цените за месец септември за некои основни прехранбени производи. Треба да се напомене дека цените се анализирани врз основа на најниската и највисоката достигната цена за производот во месец септември. Исто така напоменуваме дека движењето на цените освен од грамажата зависи и од процентот на масленоста кај некои производи.

<b>ПРОИЗВОД</b>	<b>Се птември Цена во денари Од/до</b>
Бел леб 430/500г	17,00-22,00
Полубел леб 470/480 г	16,00-20,00
Макарони 500 гр	44,00-54,00
Макарони 400 гр	25,00-29,00
Ориз-900 г	76,00-85,00
Ориз -500 г	44,00-62,00
Ориз 400 г	/
Грав-900 г	129,00-163,00
Грав -500 г	48,00-55,00
БрашноТ-4001кг	35,00-41,00

Копани /1кг смрзнати	130,00-210,00
Замрзнато цело пиле /1 кг	152,00-189,00
Пилешки гради-рефус1кг	195,00-369,00
Риба ослик 1кг	168,00-209,00
Паштети -пилешка (50г)	
Паштети	
-пилешка(75г)	
Паштети -пилешка(95-100г)	39,00-43,00
Паштети -јунешка(50г)	
Паштети -јунешка(75г)	23,00-29,00
Вишли пилешки200-270г	49,00-54,00
Вишли пилешки300 г	
Вишли пилешки 1кг	166,00-189,00
Вишли свински 250г-300г	50,00-53,00
Вишли свински1кг	166,00-196,00
Свежо млеко	27,00-33,00
Трајно млеко	42,00-54,00
Јогурт	38,00-47,00
Кисело овчо млеко	46,00-47,00
Кисело кравјо млеко	24,00-30,00
Кравјо сирење	158,00-215,00
Овчо сирење	229,00-345,00
Мешано сирење	189,00-232,00
Кравји кашкавал	265,00-328,00
Овчи кашкавал	396,00-509,00
Мешан кашкавал	279,00-366,00
Павлака (1кг)	125,00-127,00
Зејтин	54,00-71,00
Путер	59,00-121,00
Маргарин(250г)	26,00-56,00
Маргарин(500г)	79,00-101,00
Шеќер (1кг)	37,00-43,00
Шеќер (900г)	38,00-39,00
Мармалад850г	92,00-98,00
Мармалад 890г	108,00-115,00
Сол 1кг-	19,00-28,00

<b>Сол 500г-</b>	/
<b>Зачин 250г-</b>	
<b>Зачин 500г -</b>	83,00-169,00
<b>Оцет 1л</b>	28,00-55,00
<b>Оцет 0,7л-</b>	42,00-48,00